

ВО АВСТРАЛИЈА ПРОСЛАВЕН ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКАТА НЕЗАВИСНОСТ

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Претседателот на Советот на Македонската заедница, Злате Нически, прочита петиција со која Македонците во Австралија бараат промена на австралиската политика во именувањето на Република Македонија. Петицијата е испратена на адреса на претседателот на австралиската Влада, Кевин Рад, и до министерот за надворешни работи, Стивен Смит.

ОСУМ

МАКЕДОНСКИ ЗНАМИЊА ЗА 8 СЕПТЕМВРИ



беше одбележан на три места во Австралија.

Централната манифестација се одржа во Амбасадата на Република Македонија во Канбера. Амбасадорот Виктор Габер пред присутните австралиски пратеници, странски амбасадори, колеги од австралиското Министерство за надворешни работи, свештеници на МПЦ, предводени од владиката Петар, и многубројни претставници на организации на Македонци, зборуваше за значењето на празникот.

Химните на Македонија и на Австралија ги испеа студентката на сиднејскиот конзерваториум Тина Јовковска, додека со пригоден концерт настапија флаутистката Лена Андоновска и гитаристот Бреди Кундра.

На западниот брег, во Перт, почесниот конзул на Македонија, Зоран Косески, во хотелот "Хилтон" приреди прием за високи претставници на Владата на Западна Австралија и за Македонците од Перт. На приемот беа интонирани химните, а Косески говореше за вековната борба за слобода на Македонецот и за фазите во формирањето на Република Македонија. Со пригоден концерт на традиционален македонски кавал настапи Петар Георгиевски, а истата вечер се одржа и промоција на македонски вина.

Господинот Нически прочита петиција со која Македонците во Австралија бараат промена на австралиската политика во именувањето на Република Македонија. Петицијата е испратена на адреса на претседателот на австралиската Влада, Кевин Рад, и до министерот за надворешни работи, Стивен Смит.

По говорите присутните продолжија со прославата, со песни и ора, со што го привлекоа вниманието на лицата кои брзаа на своите работни места.

"Многумина од нив застануваа да не прашаат и да ни честитаат. Дobar дел од нив ја познаваат историјата на Македонија", велат насобраните Македонци.

Советот на Македонската заедница од Викторија испраќа јавна благодарност до премиерот Никола Груевски, кој е покровител на знамињата. Инаку, тие се долги 4,5 м со 1,8 м. Македонските знамиња останаа 24 часа на јарболите.

Инаку, годинава 8 Септември свечено



По повод 8 Септември, Денот на независноста на Република Македонија, на градскиот плоштад во Мелбурн, Советот на Македонската заедница од Викторија, во присуство на неколку стотици Македонци подигна 8 македонски државни знамиња да се веат на високите јарболи заедно со австралиското знаме.

Настанот има историско значење затоа што прв пат во Австралија званично се подигнува македонското знаме на официјално место. Македонските државни знамиња беа подигнати со интонирање прво на австралиската химна, а потоа и на македонската. Пригодни говори на свеченоста одржаа претседателот на Советот Злате Нически, секретарот Ицо Најдовски и д-р Миле Терзиевски.

